



Согласно законските надлежности, Комисија за утврдување на начинот на користење на земјоделското земјиште на територијата на Општина Сарај, дава:

### Соопштение

Постапуваќи по член 8 став 1 точка 10 од Законот за Даноците на имот ( Сл.Весник на Р.М бр.61/2004) за ослободување на плаќање на данок на имот за земјоделското земјиште што се користи за земјоделско производство, се информираат сите поднесители на барање за даночно ослободување, строго да се придржуваат на законските одредби и браните услови за искористување на оваа право.

Имено сите граѓани при поднесување на барање, треба да достават и потребна документација, за **барателот** и за **земјиштето** за кое се бара ослободување за плаќање на данок, по претходно уплатена **административна такса**.

Барања за горенаведената цел можаат да се поднесат од 31 Март до 30 Септември, за тековната година. Барањата пред или после овој рок или за изминатата година нема да бидат разгледани и ќе се одбијат како ненавремени.

Воедно бараме од сите граѓани доследно и крајно одговорно да ја реализираат оваа можност, без злоупотреба и противправно стекнување со оваа право.

Потврдите ќе се издадат во законски утврден рок, по утврдување на реалната и фактичка состојба на терен, од страна на Комисијата формирана за таа цел.

Në bazë të kompetencave ligjore, Komisioni për përcaktimin e mënyrës së shfrytëzimit të tokës buqësore në teritor të Komunës së Sarajit, lëshon:

### Njoftim

Duke vepruar në bazë të nenit 8 paragrafi 1 pika 10 e Ligjit për tatimet në pronë ( Gaz.Zyrtare e R.M-së nr.61/2014) për lirim nga pagesa e tatimit të pronës për tokën buqësore që shfrytëzohet për prodhime buqësore, Informohen të gjithë parashtruesit e kërkesës, reptësisht t'u përmbahen dispozitave ligjore dhe kushtet e kërkuara për shfrytëzimin e kësaj të drejte.

Respektivisht të gjithë qytetarët gjatë parashtrimin të kërkesës, duhet të dorëzojnë dhe dokumentacionin e nevojshëm për **parashtruesin e kërkesës**, për **tokën** për të cilën kërkohet lirim nga pagesa e tatimit, paraprkisht dhe pagesë të **taksës administrative**.

Kërkesat për qëllimin e lartpërmendur mund të dorëzohen nga 31 Mars deri më 30 Shtatorë, për vitin rrjedhës. Kërkesat para dhe pas këtij afati apo për vitin paraprak nuk do të shqyrtohen dhe do të refuzohen si jo në kohë.

Njëherësh kërkojmë nga gjithë qytetarët që në mënyrë tejet të përpiktë dhe me shumë përgjegjësi të realizojnë të drejtën e lirimit nga tatimi, pa keqpërdorim, dhe aritje të kundërligjshme të kësaj të drejte.

Vërtetimet do të jepen në afatin e caktuar kohorë, pas konstatimit të gjendjes reale dhe faktike në teren, nga ana e Komisionit të formuar për qëllimin e tillë.

**ОПШТИНА САРАЈ / KOMUNA E SARAJ**  
**Пред. на Комисија / Kryet. i Komisionit**

**Bajram Duraku**

